

БАРАЊЕ ЗА ИСПРАВКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ**1. Барател**

Име и Презиме

Телефон

Адреса на Живеење

Е-маил

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

- вработен/а
 кандидат за вработување
 деловни соработници
 лица кои склучиле договор за вршење на услуги
 здравствени работници
 пациенти и/или нивни роднини
 клинички истражувачи
 сопственици на миленичиња
 ветеринари и ветеринарни техничари
 друга категорија на субјект на лични податоци *наведете ја категоријата*
(Ве молиме, означете го соодветното поле)

3. Опис на барањето за исправка на личните податоци

Согласно членот 20 од ЗЗЛП¹, барам од Крка-Фарма ДООЕЛ Скопје да ги исправи односно дополни моите лични податоци, и тоа:

Како што е утврдено во членот 20 од ЗЗЛП, имате обврска да ме информирате за преземените дејствија во рок од 15 дена од денот на прием на барањето.

4. Документи доставени во прилог на ова барање:

Документите кои ја оправдуваат исправката на податоците (види точка 3 од ова барање)

¹ Закон за заштита на лични податоци (Службен весник на РСМ бр.42/2020)

Крка-Фарма ДООЕЛ Скопје

Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е-маил адреса

Јас _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно Крка-Фарма ДООЕЛ Скопје да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување – Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____

Датум: _____

Пополнетото барање доставете го на следнава адреса:

Крка-Фарма ДООЕЛ Скопје
- за офицерот за заштита на лични податоци

ул. " Христо Татарчев – 1 бр.101
1000 Скопје Македонија

или на е-маил: robert.gulija@krka.biz
info.mk@krka.biz

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на лични податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено: _____		
Да се наведе зошто се одбива барањето: _____		
Офицер за заштита на лични податоци Име и презиме: Контакт (е-маил, телефон):	Датум:	
Потпис: _____		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесеното барање. Податоците во врска со ова барање ќе ги чуваме 5 години од затворање на ова барање за оперативни, статистички и ревизорски цели.